

Врз основа на чл. 384 од Законот за трговски друштва (Службен весник на Р.М бр.28 од 2004 година) и Статутот на ДО ЕУРОСИГ АД Скопје член 43 од Статутот на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Единствениот акционер ИНСИГ АД Тирана на Годишното собрание на Друштвото одржано на 25.06.2018 година усвои следната:

ЕУРОСИГ АД
бр. 0201-2/1
25.06.2018 год.
СКОПЈЕ

О Д Л У К А

За усвојување на годишна сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на ДО ЕУРОСИГ АД Скопје во кој се вклучени и актуарскиот извештај и актуарската потврда ревидирани од надворешен ревизор за годината која завршува на 31.12.2017 година

Член 1

Се усвојуваат годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на ДО ЕУРОСИГ АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2017 година во кој се вклучени и актуарскиот извештај и актуарската потврда, ревидирани од надворешна ревизорска кука ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје.

Финансиските извештаи, годишниот извештај за работата на ДО ЕУРОСИГ АД Скопје, актуарскиот извештај и актуарската потврда, ревидирани од надворешна ревизорска кука Грант Торнтон Доо Скопје за годината која завршува на 31.12.2017 година се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесување.

Образложение

Согласно одредбите на законот за трговски друштва, Статутот на Друштвото, закон за супервизија на осигурување, како и другите позитивни законски прописи единствениот акционер на ДО ЕУРОСИГ АД Скопје на годишното собрание на 25.06.2018 година ги усвои годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на ДО ЕУРОСИГ АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2017 година, ревидирани од надворешна ревизорска кука ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје.

За Единствен Акционер
ИНСИГ АД Тирана, Република Албанија

Г-дин Цевдет Копани



Финансиски извештаи и Извештај на независниот
ревизор

ЕУРОСИГ А.Д. Скопје

31 декември 2017 година

Содржина:

	страна
Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	5
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	11
Извештај за паричните текови	16
Извештај за промени во капиталот	18
Белешки кон финансиските извештаи	20
Прилог 1 Годишна сметка	
Прилог 2 Годишен извештај	



Извештај на независниот ревизор

До акционерите на
ЕУРОСИГ А.Д., Скопје

Grant Thornton DOO
Sv. Kiril i Metodij 52b-1/20
1000 Skopje
Macedonia

T +389 (0)2 3214 700
F +389 (0)2 3214 710
E Contact@mk.gt.com
www.grantthornton.mk

Извештај за финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи ЕУРОСИГ А.Д., Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), составени од Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) на ден 31 декември 2017 година, Извештајот за сопствената добивка (Биланс на успех), Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 5 до 76.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

1. Како што е обелоденето во белешка 6 кон придружните финансиски извештаи, во текот на 2017 година, Друштвото набави земјиште кое не служи за вршење на дејноста, во износ од 114,364,110 денари. Врз основа на спроведените ревизорски процедури, ние идентификувавме дека цената за купеното земјиште е значително повисока од референтните пазарни цени на земјиште во општината каде истото се наоѓа. Следствено, не бевме во можност да утврдиме дали е потребна корекција на евидентираната вредност на земјиштето во извештајот за финансиската состојба (биланс на состојба) на 31 декември 2017 година.

Дополнително, како што е обелоденето во белешка 32 кон придружните финансиски извештаи, набавката на ова земјиште влијае и на надминувањето на лимитот од 60% од капиталот во недвижности, како и капитално вложување во други друштва за осигурување, финансиски институции и други правни лица предвиден со член 73 став 2 точка 1 од Законот за супервизија на осигурувањето. На 31 декември 2017 година, Друштвото вложило 76% од капиталот во недвижности.

2. Како што е обелоденето во белешка 10 кон придружните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2017 година, салдото на побарувањата на Друштвото изнесуваат 44,328,078 денари. Резултатот од спроведената процедура на независна верификација на овие побарувања, како и спроведените други ревизорски процедури, не ни овозможи да стекнеме разумно уверување во однос на валидноста и точноста на евидентираниот износ на побарувањата на Друштвото со состојба на 31 декември 2017 година. Дополнително, дел од овие побарувања, во износ од 2,433,223 денари, се со изминат рок за наплата повеќе од една година што претставува значајна индикација за нивно потенцијално обезвреднување. Друштвото не направило проценка на потенцијалните загуби, ниту признало било какво резервирање поради ненаплатливост на споменатиот износ на побарувањето во своите финансиски извештаи. Распожливите податоци и информации не ни овозможија да утврдиме дали е потребна корекција на евидентираниот износ на овие побарувања со состојба на датумот на известување.
3. Како што е обелоденето во белешка 21 кон придружните финансиски извештаи за годината која заврши на 31 декември 2017 година, Друштвото има евидентирано приходи врз основа на примени средства од тековен судски спор во вкупен износ од 14,059,587 денари. Ова не е во согласност со сметководствените политики во примена, според кои приход се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото. Соодветно не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување за оправданоста и валидноста на погореспоменатите приходи.

4. Како што е обелоденето во белешка 23 кон придружните финансиски извештаи Друштвото признало трошоци за стекнување во вкупен износ од 78,821,810 денари. Вклучени во овој износ се и трошоци за маркетинг во вкупен износ од 15,374,375 денари платени на поврзан субјект. Дел од овие трошоци во вкупен износ од 3,074,875 денари настанале во предходната година, а се признаени во текот на 2017 година што не е во согласност со прифатените сметководствени политики. Следствено, за годината која заврши на 31 декември 2017 година трошоците за стекнување, како и загубата за годината што тогаш заврши се надценети за износ од 3,074,875 денари, а пренесената загуба е потценета за 3,074,875 денари.
5. Како што е обелоденето во белешките 2.3, 32 и 34 кон придружните финансиски извештаи, за годините кои завршија на 31 декември 2017 и 2016 година, Друштвото искажа загуба од работењето во висина од 68,320,191 денар и 15,973,745 денари соодветно. Со состојба на 31 декември 2017 година, капиталот на Друштвото според пресметката на капиталот (образец КС) изнесува 149,115,162 денари, односно 2,425,003 евра сметано по важечкиот курс на еврото на 31 декември 2017 година и не го исполнува законски пропишаниот минимум од 3,000,000 евра во однос на гарантниот фонд, како што е пропишано во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето. Дополнително, евентуалните корекции како резултат на не можноста да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази како што е наведено во параграфите „Основа за мислење со резерва“, можат да влијаат на пресметката на капиталот на Друштвото на 31 декември 2017 година.

Како што е понатаму обелоденето во белешката 32 кон придружните финансиски извештаи, согласно член 86 од Законот за супервизија на осигурувањето, Друштвото е должно да вложува средства во висина еднаква на вредноста на техничките резерви. Со состојба на 31 декември 2017 година, вложените средства за покривање на техничките резерви се помали од вредноста на техничките резерви за 53,183,496 денари.

На 02 мај 2018 година, Агенцијата за супервизија на осигурување до Друштвото достави Наредба бр. УП1-08-2-66 за отстранување на незаконитостите утврдени во Записникот од спроведената вонтеренска супервизија на Друштвото бр. УП1-08-2-66 од 13 февруари 2018 година согласно која Друштвото е должно да се усогласи со барањата од членот 77 од Законот за супервизија на осигурување, односно да обезбеди капиталот на Друштвото да биде во висина на Гарантниот фонд и најдоцна до 31 мај 2018 година, до Агенцијата за супервизија на осигурување, да достави Извештај за отстранување на незаконитостите.

Собранието на акционери на седницата одржана на 15 мај 2018 година донесе одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото преку издавање на нови акции од четврта емисија по пат на приватна понуда. Друштвото ќе изврши зголемување на основната главнина со издавање на 865 обични акции од четврта емисија по пат на приватна понуда во висина од 865,000 евра по среден курс на НБРМ, објавен на денот пред донесување на одлуката за зголемување на основната главнина.

Потенцијалниот ефект врз финансиската состојба на Друштвото од мерките кои Агенцијата за супервизија на осигурувањето би ги превзела во однос на непочитувањето на роковите за усогласување со наведените законски неусогласености на Друштвото не може да биде утврден со разумна сигурност на датумот на издавањето на овој извештај.

Оваа ситуација укажува постоење на материјална несигурност која што може да наметне значајно сомневање во способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет и поради тоа Друштвото може да не биде способно да ги реализира своите средства и да ги подмири своите обврски во нормалниот тек на деловното работење. Способноста на Друштвото да продолжи со своите деловни активности во неограничен континуитет ќе зависи пред сè од поддршката на сопственикот, како што е опишано погоре во овој параграф, како и од можноста за изнаоѓање на континуирани извори на финансирање, за што до датумот на издавањето на овој извештај не ни беше доставена соодветна поткрепувачка документација. Финансиските извештаи не ги обелоденуваат сите факти поврзани со претпоставката за неограничен континуитет во целост.

Мислење со резерва

Наше мислење е дека, освен за можните ефекти врз финансиските извештаи на прашањата дискутирани во поглавјето „Основа за мислење со резерва“, придружните финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЕУРОСИГ А.Д., Скопје, на ден 31 декември 2017 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија..

Нагласок врз одредени прашања

Како што е обелоденето во белешка 1 кон придружните финансиски извештаи, во текот на 2017 година и до датумот на издавањето на овој извештај, во Друштвото имаше промени на клучниот раководен кадар.

Понатаму, како што е обелоденето во белешка 2.2 кон придружните финансиските извештаи на Друштвото, финансиските извештаи со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2017 година, врз основа на Наредба бр. УП1-08-1-63, доставена од Агенција за супервизија на осигурување, за отстранување на незаконитостите утврдени во Записникот од спроведената теренска супервизија на Друштвото бр. УП1-08-1-63 од 13 февруари 2018 година, се променети за ефектите идентификувани во текот на теренската супервизија.

Нашето мислење не е дополнително квалификувано во однос на горенаведеното прашање.


Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2017 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2017, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски податоци објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година.

Скопје,
21 мај 2018 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје


Сузана Ставриќ
Управител




Сузана Ставриќ
Овластен ревизор

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

Извештај за финансиската состојба
На 31 декември 2017 година

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	5	1.306.830	1.292.558
1. Гудвил	002			
2. Останати нематеријални средства	003		1.306.830	1.292.558
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		370.195.534	370.156.196
І. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	6	114.364.110	-
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		-	-
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		114.364.110	-
2.1 Земјиште	010		114.364.110	-
2.2 Градежни објекти	011		-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
ІІ. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	7	11.230.494	8.586.063
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	7.1	11.230.494	8.586.063
ІІІ. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021	8	244.600.930	361.570.133
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	8.1	52.203.911	73.141.870
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		52.203.911	73.141.870
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		-	-

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
АКТИВА (продолжува)				
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	8.2	48.175.179	10.418.238
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		48.175.179	10.418.238
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	8.3	144.221.840	278.010.025
4.1 Дадени депозити	036		144.169.210	278.010.025
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		52.630	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	9	2.630.965	2.173.858
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		2.630.965	2.173.858
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		-	-
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквизитационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
АКТИВА (продолжува)				
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		-	-
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053		-	-
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054	10	44.328.077	45.131.923
І. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055		28.590.182	27.364.928
1. Побарувања од осигуреници	056		16.915.032	12.662.688
2. Побарувања од посредници	057		11.675.150	14.702.240
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-
ІІ. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		-	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-
ІІІ. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063		15.737.895	17.766.995
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		2.938.054	3.569.353
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		924.438	1.910.039
3. Останати побарувања	066		11.875.403	12.287.603
ІV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		12.852.711	9.434.755
І. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	11	9.642.932	5.252.572
1. Опрема	070		6.586.673	5.252.572
2. Останати материјални средства	071		3.056.259	-
ІІ. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	12	2.645.676	3.223.594
1. Парични средства во банка	073		2.324.796	2.596.170
2. Парични средства во благајна	074		320.880	627.424

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
АКТИВА (продолжува)				
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		564.103	958.589
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	13	54.531.512	27.893.863
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080		53.539.978	27.093.283
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		991.534	800.580
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		485.845.629	456.083.153
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		52.036.282	60.030.686
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085		150.421.992	218.742.183
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	14	183.716.100	183.716.100
1. Запишан капитал од обични акции	087		183.716.100	183.716.100
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		-	-
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		-	-
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		50.999.828	50.999.828
1. Законски резерви	096		50.999.828	50.999.828
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		-	-
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		15.973.745	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		-	-
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		68.320.191	15.973.745

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
ПАСИВА (продолжува)				
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	15	303.008.437	216.113.261
I. Бруто резерви за преносни премии	107		159.732.846	97.214.221
II. Бруто математичка резерва	108		-	-
III. Бруто резерви за штети	109		143.275.591	118.899.040
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		-	-
V. Бруто еквализациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		748.328	607.658
1. Резерви за вработени	115		748.328	607.658
2. Останати резерви	116		-	-
Г.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	16	212.221	105.202
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119		212.221	105.202
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	17	31.454.651	20.514.849
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		-	-
1. Обврски спрема осигуреници	123		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126		8.879.328	2.811.768
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		8.879.328	2.811.768
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130		22.575.323	17.703.081
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		9.416.907	5.079.810
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		1.249.949	-
3. Останати обврски	133		11.908.467	12.623.271

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
ПАСИВА (продолжува)				
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		-	-
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЉА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА A+B+V+Г+Д+Г+Е+Ж+З+S	136		485.845.629	456.083.153
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		52.036.282	60.030.686

Овие финансиски извештаи се разгледани и одобрени од Управниот Одбор на Друштвото на 8 мај 2018 година.

Потпишани во име на Друштвото од:


Г-дин Бурим Мифтари
Директор на Финансии




Г-дин Заим Бардхи
Генерален директор
Претседател на Управен одбор

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех)
За годината која заврши на ден 31.12.2017 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+224+225)	200		226.083.663	201.700.640
І. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	18	194.123.111	187.823.934
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		274.172.441	198.309.541
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		17.987.812	12.240.575
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		62.518.625	(186.958)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		457.107	1.568.010
ІІ. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	19	6.405.617	9.335.875
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216		5.352.859	8.798.083
4. Позитивни курсни разлики	217		395.816	199.370
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		634.702	258.109
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		22.240	80.313
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		22.240	80.313
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНАТА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (ПРОДОЛЖУВА)				
7. Останати приходи од вложувања	223		-	-
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕТО	223а		-	-
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	20	3.148.806	2.843.160
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	21	22.406.129	1.697.671
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		294.403.854	217.674.385
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	22	118.848.991	68.354.891
1. Бруто исплатени штети	228		96.792.050	69.896.920
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		2.319.610	2.627.481
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		-	-
5. Промени во бруто резервите за штети	232		24.376.551	1.085.452
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		-	-
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235		-	-
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквизационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквизационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквизационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех) (продолжува)				
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		241.369	-
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		241.369	-
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251	23	158.957.914	117.301.089
1. Трошоци за стекнување (253+254+255)	252		78.821.810	54.321.648
1.1 Провизија	253		37.166.845	16.897.030
1.2 Бруто	253а		40.803.410	33.862.903
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		27.298.250	5.082.510
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		(26.446.695)	(1.520.795)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		80.136.104	62.979.441
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		3.100.101	2.015.856
2.2 Трошоци за вработените	258		32.048.600	26.735.453
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		20.301.376	16.248.112
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		1.891.508	1.465.364
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		8.210.160	6.536.997
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		1.645.556	2.484.980

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех) (продолжува)				
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		2.639.263	1.094.535
2.4 Останати административни трошоци	260		42.348.140	33.133.597
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		32.108.587	21.834.633
2.4.2 Материјални трошоци	260б		3.930.349	6.098.944
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		6.309.204	5.200.020
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		647.151	463.766
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		-	-
2. Трошоци за камати	263		-	-
3. Негативни курсни разлики	264		593.981	388.716
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		53.170	75.050
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	24	18.351.336	14.304.262
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		18.351.336	14.304.262
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	25	(4.655.800)	12.538.410
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	26	2.012.893	4.711.968
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		-	-
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		68.320.191	15.973.745
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	27	-	-

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех) (продолжува)				
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279			
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		-	-
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		68.320.191	15.973.745
XVI. ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/(ЗАГУБА)			-	-
Добивка/(загуба) од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба			-	-
ДОБИВКА/(ЗАГУБА) КОЈА ИМ ПРИПАЌА НА АКЦИОНЕРИТЕ	282		(68.320.191)	(15.973.745)

Извештај за паричните текови

за периодот 01.01.2017 до 31.12.2017 година

Опис на позиција	Број на позиција	Износ во денари	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	300.774.755	208.693.772
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	283.009.842	191.206.220
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	17.764.913	17.487.552
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	294.448.320	236.375.588
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	93.747.276	67.208.781
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	11.914.151	18.746.405
4. Надоместоци и други лични расходи	310	88.221.085	76.488.319
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	62.288.575	22.504.244
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	70.858	444.752
8. Останати одливи од редовни активности	314	38.206.375	50.983.087
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	6.326.435	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	27.681.816
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	412.895.596	498.579.169
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	327.925
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	74.996.830	72.884.950
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	332.545.907	416.568.211
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	5.352.859	8.798.083

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

Опис на позиција	Број на позиција	Износ во денари	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
Извештај за паричните текови (продолжува)			
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	419.601.785	468.579.576
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	650.346	477.069
2. Одливи по основ на материјални средства	328	12.258.235	5.729.914
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	114.364.110	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	2.644.431	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	53.170.000	75.050.000
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	236.514.663	387.322.593
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	29.999.593
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	6.706.189	-
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	2.359.008
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	2.359.008
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	2.359.008
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	713.670.351	707.272.941
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	714.050.105	707.314.172
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	-	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	379.754	41.230
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	3.223.594	3.454.169
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	(198.164)	(189.346)
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352)	353	2.645.676	3.223.594

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ

Во денари	Акционерски капитал	Преми и на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак+) или пренесена загуба (со знак-)	Добивка (со знак+)/загуба (со знак-) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари 2016	183.716.100		50.670.120	-	-	-	50.670.120	-	-	2.688.716	-	237.074.936
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2016 година – исправено	183.716.100		50.670.120	-	-	-	50.670.120	-	-	2.688.716	-	237.074.936
Добивка или загуба за 2016 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15.973.745)	(15.973.745)
Добивка или загуба за тековната 2016 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15.973.745)	(15.973.745)
Несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од фин.вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од фин. вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	-	-	329.708	-	-	-	329.708	-	-	(2.688.716)	-	(2.359.008)
Зголемување / Намалување на акционерскиот капитал	-	-	329.708	-	-	-	329.708	-	-	(329.708)	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.359.008)	-	(2.359.008)
Останата распределба на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15.973.745)	-
Состојба на 31.12.2016	183.716.100	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	-	-	(15.973.745)	218.742.183

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

Извештај за промените во капиталот (продолжува)												
Во денари	Резерви							Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак+) или пренесена загуба (со знак-)	Добивка (со знак+)/загуба (со знак-) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
Во денари	Акционерски капитал	Преми и на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари 2017	183.716.100	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	-	-	(15.973.745)	218.742.183
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2017 година – исправено	183.716.100	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	-	-	(15.973.745)	218.742.183
Добивка или загуба за 2017 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(68.320.191)	(68.320.191)
Добивка или загуба за тековната 2017 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(68.320.191)	(68.320.191)
Несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од мат. сред	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од фин.вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од фин. влож.расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување / Намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12. 2017	183.716.100	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	-	-	(84.293.936)	150.421.992

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија, основано на 8 март 2003 година од страна на Институт за осигурувања АД - INSIG sh.a., Тирана, Албанија Тирана, Албанија.

Седиштето на Друштвото е на бул. Партизански Одреди бр.14 Бизнес центар АУРА бр.14, 1000 Скопје.

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат осигурените имоти. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за Осигурување, преку следните класи на осигурување:

Класа 1: Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода

Класа 2: Осигурувањето на моторни возила (каско)

Класа 3: Осигурувањето на воздухоплови (каско)

Класа 7: Осигурувањето на стока во превоз (карго)

Класа 8: Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди

Класа 9: Други осигурувања на имот

Класа 10: Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.

Класа 11: Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови

Класа 12: Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти

Класа 13: Општо осигурување од одговорност

Класа 18: Осигурување на туристичка помош (здравствено осигурување)

На 31 Декември 2017 година, Друштвото има 106 вработени (2016: 109 вработени).

Во текот на 2017 година и до денот на одобрување на овие финансиски извештаи во Друштвото имаше промена на клучен раководен кадар и тоа во период од 01 октомври 2016 година до 31 март 2017 година Претседател на Управен Одбор и в.д Генерален Директор беше Орхан Хасан, во период од 01 април 2017 до 26 ноември 2017 година Претседател на Управен Одбор и Генерален Директор беше Заим Бардхи, во период од 27 ноември 2017 година до 28 февруари 2018 година Претседател на Управен Одбор и Генерален Директор беше Срѓан Крстиќ и од 19 март 2018 до денес Претседател на Управен Одбор и Генерален Директор е Заим Бардхи.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основи за подготвување и презентирање на финансиските извештаи

Податоците во приложените финансиски извештаи на Друштвото се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 24/11, 192/15), Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 56/09, 67/10, 44/11, 192/15), подзаконската регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст “АСО”), како и во согласност со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување („Службен весник на РМ“ бр. 5/11, 41/11, 64/11, 187/13) и Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси („Службен весник на РМ“ бр. 169/10, 141/2013), пропишани од страна на АСО и кои се во примена од 1 јануари 2011 година.

Врз основа на членот 158-с точка 1) и член 122 став (1) точка 1) од Законот за супервизија на осигурување од Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, донесен е Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување. Овој правилник почна да се применува од Друштвото од 1 јануари 2011 година.

Придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со формата и содржината на билансите шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (во понатамошниот текст „Правилникот“), кои во поединечни делови отстапуваат од начинот на презентација на одредени позиции во финансиските извештаи во согласност на барањата на Меѓународниот сметководствен стандард (МСС) 1 - Презентација на финансиските извештаи.

Раководството на Друштвото го проценува влијанието на промените на МСС, новите МСФИ и нивните толкувања врз финансиските извештаи како и барањата за форматот и содржината на одредени билансни шеми во согласност со Правилникот. Како резултат на тоа, раководството на Друштвото не изразува експлицитна и безрезервна изјава за усогласеноста на финансиските извештаи во однос на МСС и МСФИ, кои се применуваат во периодот прикажан во приложените финансиски извештаи.

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, врз основа на претпоставката на принципот на континуитет.

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Друштвото, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Презентираните финансиски извештаи се искажани во македонски денари. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Основи за подготвување и презентирање на финансиските извештаи (продолжува)

Проценките и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди ако ревидираната проценка има влијание на двата периоди - тековниот и идниот период.

Информациите во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во финансиските извештаи се наведени во Белешка 4.

Финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со сметководствените политики образложени во Белешката 3 кон финансиските извештаи.

2.2 Промена на финансиските извештаи

На 02 мај 2018 година, Агенцијата за супервизија на осигурување до Друштвото достави Наредба бр. УП1-08-1-63 за отстранување на незаконитостите утврдени во Записникот од спроведената теренска супервизија на Друштвото бр. УП1-08-1-63 од 13 февруари 2018 година, во однос на неусогласеноста на Друштвото со член 4 став (3) од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви, точката 1.3 алинеа 3 од Прилогот кон Правилникот за минималните содржини за пресметка на техничките резерви, се задолжува Друштвото во рок од 8 дена од денот на прием на Наредбата, да направи проценка на дополнителната резерва за неистечени ризици со состојба на 31 декември 2017 година и истата да ја признае во финансиските извештаи со состојба на 31 декември 2017 година.

Како резултат на горенаведеното, финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година, одобрени од Управниот Одбор на Друштвото на 28 февруари 2018 година, како и Извештајот на независниот ревизор од 30 април 2018 година се променети.

2.3 Претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење

За годините кои завршија на 31 декември 2017 и 2016 година, Друштвото искажа загуба од работењето во висина од 68,320,191 денар и 15,973,745 денари соодветно. Со состојба на 31 декември 2017 година, капиталот на Друштвото според пресметката на капиталот (образец КС) изнесува 149,115,162 денари, односно 2,425,003 евра сметано по важечкиот курс на еврото на 31 декември 2017 година и не го исполнува законски пропишаниот минимум од 3,000,000 евра во однос на гарантниот фонд, како што е пропишано во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето. Понатаму, со состојба на 31 декември 2017 година, вложените средства за покривање на техничките резерви се помали од вредноста на техничките резерви за 53,183,496 денари.

На 02 мај 2018 година, Агенцијата за супервизија на осигурување до Друштвото достави Наредба бр. УП1-08-2-66 за отстранување на незаконитостите утврдени во Записникот од спроведената вонтеренска супервизија на Друштвото бр. УП1-08-2-66 од 13 февруари 2018 година согласно која Друштвото е должно да се усогласи со барањата од членот 77 од Законот за супервизија на осигурување, односно да обезбеди капиталот на Друштвото да биде во висина на Гарантниот фонд, и најдоцна до 31 мај 2018 година, до Агенцијата за супервизија на осигурување, да достави Извештај за отстранување на незаконитостите.

Претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење (продолжува)

Собранието на акционери на седницата одржана на 15 мај 2018 година донесе одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото преку издавање на нови акции од четврта емисија по пат на приватна понуда. Друштвото ќе изврши зголемување на основната главнина со издавање на 865 обични акции од четврта емисија по пат на приватна понуда во висина од 865,000 евра по среден курс на НБРМ, објавен на денот пред донесување на одлуката за зголемување на основната главнина.

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото која се заснова на презумпцијата дека средствата и обврските на Друштвото ќе можат да бидат реализирани во нормалниот тек на деловните активности на Друштвото. Способноста на Друштвото да продолжи со своите деловни активности во неограничен континуитет ќе зависи пред се од поддршката на сопственикот, како што е опишано погоре и од можноста за изнаоѓање на континуирани извори на финансирање. Овие финансиски извештаи не ги земаат предвид корекциите и рекласификациите на евидентираниите износи на средствата и обврските кои што би биле неопходни доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности врз основа на претпоставката за континуитет.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Раководството на Друштвото верува дека сите склучени договори со осигурениците и договорите за реосигурување се во согласност со дефиницијата за договори за осигурување.

3.2 Признавање на приходи

Бруто приходи од премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на провизии за агенти или други обврски. Бруто полисираните (запишаните) премии се намалуваат за износот на вратените и поништени претходно полисирани премии во пресметковниот период.

Заработениот дел од премиите се признава како приход, кој се утврдува за периодот на покриеноста на соодветната полиса, односно во периодот од датумот на настанувањето на ризикот до моментот на времетраењето на обештетувањето, врз основа на моделот на превземен ризик.

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето (“про-рата-темпорис” методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Приходи од камати

Приходите од камати се признаваат во добивката за годината како што настануваат, земајќи го предвид ефективниот принос на средствата или применливата каматна стапка.

3.3 Трошоци и обврски по основ на штети од осигурувањето

Настанатите, пријавените и исплатените штети

Настанатите, пријавените и исплатените штети, се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Настанатите, пријавени и неисплатени штети

Настанатите, пријавени и неисплатени штети, до крајот периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата. Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување во согласност со интерните правила на Друштвото и Правилникот за минималните стандарти за пресметка на техничките резерви, усвоен од Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Други технички резерви се издвојуваат за планираните идни обврски и ризици од поголеми штети кои произлегуваат од осигурително покритие за одговорност на одредени ризици и обврски согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото спроведува тест на адекватноста на обврските на секој датум на известување во согласност со МСФИ 4, со цел да процени дали неговите признаени обврски од осигурување се адекватни. Друштвото изврши пресметка на дополнителните потребни резерви за неистечени ризици, на нето основа по класа на осигурување. Врз основа на овој тест, Друштвото во текот на 2017 год издвои дополнителна резерва за неистечени ризици како надополнување на резервата за преносни премии.

3.4 Премии од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување во нормалниот тек на работењето. Реосигурувањето Друштвото го обавува преку своето матично друштво, кое ги склучува договорите за реосигурување на ниво на Групацијата и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Премиите за реосигурување се признаваат како намалување на бруто приходите од премија во текот на периодот покриен со реосигурувањето во согласност со очекуваното однесување на реосигурителниот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период, не се признава како расход туку се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување и е вклучен како одбитна ставка на резервирањата на преносната премија.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

3.5 Трошоци за стекнување на осигурувањето

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат провизија за агенти, трошоци за реклами и маркетинг, печатење на полиси за осигурување, трошоци за репрезентација и други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување.

Горенаведените трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување, кои настануваат во финансискиот период, се разграничуваат до степен до кој што ќе се покријат од идните приходи.

3.6 Износи искажани во странска валута

Трансакциите извршени во странски валути се евидентираат според курсот кој важи на денот на трансакцијата. На секој известувачки датум, паричните средства искажани во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Македонија на крајот на периодот на известување. Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски валути се вклучуваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат.

	2017	2016
	МКД	МКД
1 ЕУР	61.4907	61.4812
1 УСД	51.2722	58.3258

3.7 Оданочување

Тековен данок

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено, од страна на даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка за периодот, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, согласно законските одредби.

Одложен данок

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночните стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување. На 31 декември 2017 и 2016 година не постојат оданочиви или одбитни временски разлики и последователно, во овие финансиски извештаи не се признати никакви одложени даноци.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Оданочување (продолжува)

Данок на додадена вредност (ДДВ)

Приходите од осигурување како и другите приходи кои Друштвото ги остварува во текот на редовното работење се ослободени од ДДВ. Влезниот ДДВ при набавка на средства не може да се поврати од даночните власти и се признава како дел од набавната вредност на средствата, доколку е применливо; побарувањата се искажани без ДДВ, а обврските се искажани со вклучен ДДВ.

3.8 Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Во согласност со законските барања, Друштвото има обврска на своите вработени да им исплати отпремнина при пензионирање во висина на две просечни месечни плати. Друштвото за 2017 година има евидентирано резервација за трошоци за пензионирање согласно пресметката од актуарот.

3.9 Наеми

Плаќањата за оперативниот наем се признаваат како трошок во добивката или загубата на праволинска основа во периодот за кој трае наемот.

3.10 Опрема и нематеријални средства

Опремата се евидентира по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација, и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои.

Почетното признавање ги вклучува фактурната вредност, увозните царински трошоци, други давачки при набавката кои се без право на враќање и сите други трошоци кои се прават со цел средството да се стави во работна состојба. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема не се капитализира како дел од таа опрема, туку поодделно се прикажува како нематеријално средство.

Трошоците за редовно одржување и поправки на опремата се евидентираат во добивката или загубата во моментот на нивното настанување.

Амортизацијата се пресметува на набавната вредност на средството, земајќи го во предвид проценетиот век на користење, со употреба на праволиниска метода. Проценетиот корисен век на средството и применетиот метод на амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година, и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на амортизацијата.

Проценетите годишни стапки на амортизација на опремата и нематеријалните средства се како што следи:

Компјутери	25%
Опрема и мебел	10% - 25%
Моторни возила	25%
Нематеријални средства	25%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Опрема и нематеријално средства (продолжува)

Кога амортизираните средства се ставаат надвор од употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се елиминираат од соодветните сметки.

Капиталните добивки или загуби реализирани со отуѓувањата се признаваат како приход или трошок.

3.11 Загуби поради оштетување на материјалните средства

На крајот на периодот на известување, Друштвото ги преценува сметководствените вредности на своите материјални средства за да утврди дали постојат навестувања дека дошло до загуби како резултат на намалување на вредноста на средствата. Ако постојат такви навестувања, се проценува надоместувачката вредност на средствата за да се утврдат евентуалните загуби поради оштетување. Доколку не е во можност да се процени надоместувачката вредност на поединечно средство, Друштвото го проценува надоместувачкиот износ на единицата која генерира парични текови а на која тоа средство и припаѓа.

Надоместувачката вредност е нето продажната цена или вредноста во употреба, во зависност од тоа која е поголема. За потребите на проценката на вредноста во употреба, се дисконтираат проценетите идни парични приливи до нивната сегашна вредност со примена на дисконтна стапка пред оданочување која ја одразува сегашната пазарна процена на временската вредност на парите и ризикот кој е специфичен за тоа средство.

Ако проценетиот надоместувачки износ на средството (или на единицата која генерира парични текови) е помал од сметководствената вредност, во тој случај сметководствената вредност на тоа средство (или на единицата која генерира парични текови) се намалува до надоместувачкиот износ. Загубите поради оштетување се признаваат веднаш како расход.

При последователното сторнирање на загубата поради оштетување, сметководствениот износ на средството (или на единицата која генерира парични текови) се зголемува до ревидираниот проценет надоместувачки износ на тоа средство, при што поголемата сметководствена вредност не ја надминува сметководствената вредност која би била утврдена доколку во претходните години не би дошло до признаени загуби поради оштетување на тоа средство.

На ден 31 декември 2017 година, врз основа на проценка на Раководството на Друштвото, не постојат индикации за оштетување на вредноста на основните средства.

3.12 Финансиски средства

Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати, како што следи:

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Со состојба на 31 Декември 2017 година Друштвото ги има класифицирано уделите од инвестициски фондови во оваа категорија, односно како хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Финансиски средства чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2017 година Друштвото ги класифицира државните записи како финансиски средства чувани до доспевање.

Кредити и побарувања се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата коишто не котираат на официјалните пазари, освен оние коишто Друштвото има намера да ги продаде во краток рок, оние коишто при почетното признавање Друштвото ги класифицирало како средства по објективна вредност преку добивки и загуби или расположливи за продажба или оние за кои Друштвото нема да биде во можност да го поврати почетното вложување што не е резултат на кредитното вложување. Со состојба на 31 декември 2017 година Друштвото ги класифицира парите и паричните еквиваленти, побарувањата од осигуреници и останатите побарувања од непосредни работи, орочените депозити во домашни банки, средствата од реосигурување и вложувањата во заеднички контролирани ентитети како кредити и побарувања.

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни финансиски инструменти кои се, или класифицирани во оваа категорија или не се класифицирани во било која од останатите категории. Друштвото нема класифицирано финансиски средства во оваа категорија.

Класификација на финансиските обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорениот ангажман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски кон реосигурители, обврски по основ на осигурување и останати обврски.

Истите се евидентирани по нивна објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Почетно признавање

Друштвото почетно ги признава кредитите и побарувањата и депозитите на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

Сите финансиски средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, почетно се мерат по нивната набавна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во добивките и загубите само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

Последователно мерење на финансиски средства

По почетното признавање, Друштвото ги мери расположливите-за-продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот на финансиската состојба.

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани-до-доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од оштетување, кои се признаваат во добивките и загубите во периодот во кој се јавуваат.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

Оштетување на финансиски средства

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

Друштвото редовно врши вреднување на ставките од билансот на состојба (Извештајот за финансиска состојба) согласно Правилникот за вреднување на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Законот за трговски друштва и согласно Правилникот за водење сметководство.

Друштвото ги класифицира своите побарувања во соодветни групи по основ на премија за осигурување, побарувања по основ на регрес и останати побарувања во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето и останати побарувања. Врз основа на таа класификација, Друштвото утврдува соодветна исправка на вредност – Посебна резерва на побарувањата на следниот начин:

Ризична категорија	Период на доцнење на датумот на финансиските извештаи	% на исправка на вредност
Категорија А	до 30 дена	0%
Категорија Б	од 31 до 60 дена	10%
Категорија В	од 61 до 120 дена	31%
Категорија Г	од 121 до 270 дена	51%
Категорија Д	од 271 до 365 дена	71%
Категорија Ѓ	над 365 дена	100%

Депризнавање на финансиски средства

Друштвото депризнава финансиските средства само во случај кога договорните права за средството истекуваат или се пренесува финансиското средство и соодветно сите ризици и права кои произлегуваат од сопственоста на друг ентитет.

3.13 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Не постојат финансиски обврски кои би се класифицирале како сопственички инструменти, бидејќи Друштвото не склучило било каков договор со којшто се обезбедува право на учество во остатокот на нето средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски.

Финансиските обврски се класифицирани како обврски спрема добавувачите, останати обврски и позајмици.

Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и другите обврски се прикажани според нивната номинална вредност.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Финансиски обврски (продолжува)

Обврски за настанати пријавени штети

Овие обврски се признаваат врз основа на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

Депризнавање на финансиски обврски

Друштвото ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

3.15 Нетирање

Средствата, обврските, приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба, односно извештајот за сеопфатната добивка само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи, и кога тоа е дозволено со стандардите и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

3.16 Трансакции со поврзани страни

Согласно Законот за супервизија на осигурување поврзани лица се сметаат две или повеќе правни и физички лица кои се меѓусебно поврзани на следните начини:

- а) управувачко или капитално, или на кој било друг начин, при што тие заедно ја определуваат нивната деловна политика или работат во координација едни со други за да обезбедат вообичаени комерцијални предности;
- б) кога едно лице значително влијае на донесувањето на финансиски и деловни одлуки на другото лице;
- в) работењето или резултатите од работењето на едното лице значително влијаат врз работењето на другото лице. Лицата се поврзани и на тој начин што едно правно или физичко лице има учество во друго правно лице.

Поврзани лица вклучуваат:

- а) членови на потесно семејство;
- б) членови на орган на управување, надзорен орган или прокуратор, како и членови на нивното потесно семејство;
- в) лица вработени врз база на договор за работа со посебни услови, како и членови на нивното потесно семејство;
- г) на начин што едно лице, односно лица кои се сметаат за поврзани лица заедно директно или индиректно имаат учество во друго лице;
- д) на начин што во двете лица учество има исто лице, односно лица кои се сметаат за поврзани.

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентирани вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските.

Проценка на настанати, пријавени и неисплатени штети

Секоја пријавена штета се проценува поединечно од страна на Друштвото земајќи ги во предвид околностите при настанување на штетата, достапните информации и искуството на Друштвото за големината и износот на сличните штети. Проценките на резервациите за овие штети базираат на информациите кои се достапни во моментот на проценката, меѓутоа конечната обврска по штетите може да варира како резултат на дополнителни промени на расположливите информации кои настанале од моментот на проценката до моментот на конечната исплата и ликвидирање на штетата.

Проценка на резервациите за настанати непријавени штети

Резервациите за настанати непријавени штети се прават со примена на Chain-Ladder методата и со примена на други методи превземени од искуството на Групацијата за ваков тип на проценки. Износите за проценетите настанати непријавени штети може да се разликуваат во однос на пријавените штети во наредниот период.

Исправка на вредноста на побарувањата

Исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби како резултат на неможноста купувачите да ги исполнат своите обврски, применувајќи релевантни одлуки на Раководството. При утврдување на адекватноста на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања, проценката е заснована на старосна анализа на побарувањата за премии, историските отписи, кредитните способности на клиентите и промените во условите на продажба. Ова вклучува и претпоставки за идното однесување на клиентите и соодветните идни наплати од нив. Раководството на Друштвото верува дека не е потребна дополнителна исправка.

Објективна вредност

Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Обврска спрема Националното Биро за Осигурување

Во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето, Друштвото, како и останатите осигурителни друштва кои се вклучени на пазарот на осигурување на моторни возила, има обврска кон Националното Биро за Осигурување во поглед на штетите кои произлегуваат од моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Исто така, во случај на ликвидирање на било кое од осигурителните друштва кои се вклучени на пазарот на осигурување на моторни возила, Друштвото заедно со останатите друштва е обврзано да учествува со свое учество во неисплатените штети кои произлегуваат од моторни возила.

Корисен век на средствата

Одредувањето на корисниот век на средствата се заснова на искуството за слични такви средства, како и очекуваниот технолошки развој и промени во пошироката економија, индустриските фактори или локалните пазари. Соодветноста на проценките на корисните векови на средствата редовно се прегледуваат за значајни промени во употребените претпоставки.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Нематеријални средства	Софтвер
Набавна вредност	
На 01 јануари 2016	3.471.903
Зголемување	477.070
На 31 Декември 2016	3.948.973
На 01 јануари 2017	3.948.972
Зголемување	650.347
На 31 Декември 2017	4.599.319
Акумулирана амортизација	
На 01 јануари 2016	2.156.994
Зголемување	499.421
На 31 Декември 2016	2.656.415
На 01 јануари 2017	2.656.415
Зголемување	636.074
На 31 Декември 2017	3.292.489
Нето евидентирана вредност	
На 01 јануари 2016	1.314.909
На 31 Декември 2016	1.292.558
На 31 Декември 2017	1.306.830

Залог врз нематеријални средства

На 31 декември 2017 и 2016 година, Друштвото нема дадено нематеријални средства под залог и истите во целост се користат за вршење на дејност на Друштвото.

6. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА

На 18 мај 2017 година, врз основа на одлука од Надзорен Одбор за инвестирање, Друштвото склучи договор за купопродажба на земјиште во Глуво Бразда кое не служи за вршење на дејноста. Со состојба на 31 декември 2017 година, нето сегашната вредност на земјиштето изнесува 114.364.110 денари.

7. ВЛОЖУВАЊА**7.1 Вложувања во заеднички контролирани ентитети**

На 31 декември 2017 година, вложувањата во заеднички контролирани ентитети во износ од 11.230.494 денари (2016: 8.586.063 денари) се однесуваат на основачки удел во Национално Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

8. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	2017	2016
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (нето вредност)	52.203.911	73.141.870
Депозити, заеми и останати пласмани	144.221.840	278.010.025
Финансиски вложувања за тргување	48.175.179	10.418.238
	244.600.930	361.570.133

8.1 Должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување

	2017	2016
Државни записи	53.170.000	75.050.000
Акумулирана амортизација	(966.089)	(1.908.130)
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	52.203.911	73.141.870
Котирани	-	-
Некотирани	52.203.911	73.141.870
	52.203.911	73.141.870

Должничките хартии од вредност кои се чуваат до достасување претставуваат финансиски средства со фиксни плаќања и краткорочни фиксни рокови на доспевање со што Друштвото има намера и можност за нивно чување до доспевање. Ова портфолио се состои од краткорочни државни записи издадени од страна на Министерството за финансии на Република Македонија. Овие хартии од вредност се вреднуваат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка.

8.2 Финансиски вложувања за тргување

Со состојба на 31 декември 2017 година, финансиските вложувања за тргување се состојат од вложувања во удели во инвестициски фондови. Нивната објективна вредност со состојба на 31 декември 2017 година изнесуваше 48.175.179 денари (2016: 10.418.238 денари) усогласена според вредноста на нето имотот по удел на Фондовите на тој датум.

8.3 Депозити, заеми и останати пласмани

	2017	2016
Орочени депозити во домашни банки (во денари)	125.722.000	170.172.000
Орочени депозити во домашни банки (во странска валута)	18.447.210	107.838.025
Останати пласмани	52.630	-
	144.221.840	278.010.025

Дадени депозити претставуваат краткорочни пласмани во банките со рок на доспевање не подолг од 12 месеци и носта камата по стапка од 1,3% до 2,8% на годишно ниво (2016: 1,2% до 3,0% на годишно ниво). Истите се вреднуваат по амортизирана вредност. Приходот од камата за овие средства се пресметува со примена на методот на ефективна каматна стапка, освен за оние краткорочни пласмани каде што пресметувањето на каматата би било нематеријално.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

9. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО РЕЗЕРВАТА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА

	2017	2016
Имот	2.433.886	2.173.858
Одговорност	197.079	-
ВКУПНО	2.630.965	2.173.858

Движење на бруто резерви за преносна премија	2017	2016
Состојба на 01 јануари	2.173.858	605.848
Движење во тековна година (Белешка 18)	457.107	1.568.010
Состојба на 31 декември	2.630.965	2.173.858

10. ПОБАРУВАЊА

Побарувањата се прикажани во бруто износ намалени за исправката на вредноста на побарувањата од договори за осигурување во согласност со Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси и измените и дополнувањата, донесени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

	2017	2016
Побарувања од осигуреници	37.996.667	33.541.630
Исправка на вредност на побарувања од осигуреници	(21.081.635)	(20.878.942)
	16.915.032	12.662.688
Побарувања од посредници	39.877.481	53.369.834
Исправка на вредност на побарувања од посредници	(28.202.331)	(38.667.594)
	11.675.150	14.702.240
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	9.380.031	10.036.960
Побарувања за финансиски вложувања	924.438	1.910.039
Останати побарувања	11.875.403	12.287.603
Исправка на вредност на останати побарувања од непосредни работи на осигурување	(6.441.977)	(6.467.607)
	15.737.895	17.766.995
	44.328.077	45.131.923

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)****Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година****(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)****Побарувања (продолжува)**

Движењето на сметката на исправка на вредност на побарувања по сите основи во текот на 2017 и 2016 година е како што следи:

	2017	2016
На 1 јануари	66.014.143	49.753.841
Дополнителна исправка за годината/(Ослободување на исправка) на побарувањата од осигуреници, нето (Белешка 25)	2.396.587	965.490
Дополнителна исправка за годината/(Ослободување на исправка) на побарувања од посредници, нето (Белешка 25)	(7.052.387)	11.572.920
Дополнителна исправка за годината/(Ослободување на исправка) останати побарувања од непосредни работи на осигурување, нето (Белешка 26)	(25.630)	3.721.892
Отпис на побарувања	(5.606.771)	-
На 31 декември	55.725.943	66.014.143

Во текот на 2017 година, Друштвото изврши отпис поради ненаплатливост на претходно целосно резервирани побарувања во износ од 5.606.771 денари (2016: нема).

Анализата на старосната структура на побарувања од осигуреници и од посредници со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година е како што следи:

	2017	2016
Недоспеани побарувања	6.791.211	4.370.120
	6.791.211	4.370.120
Доспеани побарувања		
до 30 дена	11.741.765	7.350.756
31-60 дена	3.751.279	3.450.358
61-120 дена	4.628.801	6.441.783
121-270 дена	6.034.355	14.176.869
271 - 365 дена	1.931.977	4.321.739
над 365 дена	42.994.760	46.799.839
Доспеани побарувања	71.082.937	82.541.344
Исправка на вредност на побарувања од осигуреници	(49.283.966)	(59.546.536)
	28.590.182	27.364.928

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

11. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)

	Опрема и канцелар иски мебел	Компјуте ри	Моторни возила	Останати средства	Мат.сред . под фин.лизи нг	Вкупно
Набавна вредност						
На 01 јануари 2016	4.522.023	5.457.474	3.625.664	159.251	-	13.764.412
Зголемување	-	1.446.335	2.151.205	1.006.555	-	4.604.095
Расходување	(257.165)	(855.616)	-	(18.757)	-	(1.131.538)
На 31 Декември 2016	4.264.858	6.048.193	5.776.869	1.147.049	-	17.236.969
На 01 јануари 2017	4.264.858	6.048.193	5.776.869	1.147.049	-	17.236.969
Зголемување	366.399	525.683	2.710.548	1.408.065	1.847.228	6.857.923
Расходување	(796.236)	(968.249)	(3.625.664)	(13.699)	-	(5.403.848)
На 31 Декември 2017	3.835.021	5.605.627	4.861.753	2.541.415	1.847.228	18.691.044
Акумулирана амортизација						
На 01 јануари 2016	3.946.867	3.900.691	3.625.664	120.560	-	11.593.782
Амортизација за годината	183.919	768.203	492.985	71.328	-	1.516.435
Расходување	(257.165)	(849.898)	-	(18.757)	-	(1.125.820)
На 31 Декември 2016	3.873.621	3.818.996	4.118.649	173.131	-	11.984.397
На 01 јануари 2017	3.873.621	3.818.996	4.118.649	173.131	-	11.984.397
Амортизација за годината	222.108	939.488	933.089	215.406	153.936	2.464.027
Расходување	(792.700)	(968.249)	(3.625.664)	(13.699)	-	(5.400.312)
На 31 Декември 2017	3.303.029	3.790.233	1.426.074	374.838	153.936	9.048.112
Нето евидентирана вредност						
На 01 јануари 2016	575.156	1.556.783	-	38.691	-	2.170.630
На 31 Декември 2016	391.237	2.229.197	1.658.220	973.918	-	5.252.572
На 31 Декември 2017	531.992	1.815.392	3.435.679	2.166.577	1.693.292	9.642.932

Залог врз опрема

На 31 декември 2017 и 2016 година, Друштвото нема дадена опрема по залог и истата во целост се користи за вршење на дејност на Друштвото.

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2017	2016
Парични средства во банка	2.324.796	2.596.170
Благајна	320.880	627.424
	2.645.676	3.223.594

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

13. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	2017	2016
Одложени трошоци за премија-стекнување (Белешка 23)	53.539.978	27.093.283
Останати одложени трошоци	991.534	800.580
	54.531.512	27.893.863

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување ги вклучуваат провизија, потрошени материјали - полиси за осигурување, бруто платите на продажна мрежа и други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување.

Горенаведените трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување, кои настануваат во периодот на известување, се разграничуваат до степен до кој што ќе се покријат од идните приходи.

14. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

14.1 ЗАПИШАН КАПИТАЛ

На 31 декември 2017 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 обични акции со номинална вредност од 1,000 ЕУР по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса.

Со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година, сопственик на 100% од акциите со право на глас на Друштвото е Институт за осигурување АД-ИНСИГ АД Тирана, Албанија.

14.2 ЗАКОНСКИ РЕЗЕРВИ

Резерви за сигурност

Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од предходни години). Кога овие резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, при што премиите од предходните години се зголемуваат за индексит на пораст на цените на мало, Друштвото не е должно да издвојува од добивката за резервите за сигурност.

Резервите за сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подлог временски период.

Со состојба на 31 декември 2017 година, резервите за сигурност изнесуваат 40.585.544 денари (2016: 40.585.544 денари).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

**Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)**

Капитал и резерви (продолжува)

Општа Резерва

Во согласност со локалната законска регулатива, Друштвото до 31 декември 2011 беше обврзано секоја година да издвојува задолжителна општа резерва, која се формира со одземање на 15% од нето добивката. Издвојувањето се врши се до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една петтина од основната главнина. До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загубата, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи за исплата на дивиденди.

Согласно измените и дополнувањата на Законот за супервизија од 2011 година, се укинува обврската на Друштвото да пресметува и издвојува задолжителна општа резерва согласно Законот за трговски друштва.

Состојбата на 31 декември 2017 опшатата резерва изнесува 10.414.284 денари (2016: 10.414.284 денари).

Дивиденда

Во текот на 2017 година, Друштвото не исплати дивиденда (2016: 2.359.008 денари во бруто износ).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

15. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ

Со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година, бруто техничките резерви на Друштвото се состојат од следниве видови резерви: бруто резерви за преносни премии, резерви за штети и бруто еквализациони резерви.

	2017			2016		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Настанати, пријавени штети	82.499.626	-	82.499.626	71.647.635	-	71.647.635
Настанати, но непријавени штети	60.775.965	-	60.775.965	47.251.405	-	47.251.405
Бруто еквализациона резерва	-	-	-	-	-	-
Преносна премија	159.732.846	(2.630.965)	157.101.881	97.214.221	(2.173.858)	95.040.363
Состојба на 31 декември	303.008.437	(2.630.965)	300.377.472	216.113.261	(2.173.858)	213.939.403

Резерви за штети

	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 01 јануари	118.899.040	-	118.899.040	117.813.588	-	117.813.588
Резерви за настанати, пријавени штети	10.851.991	-	10.851.991	4.563.199	-	4.563.199
Резерви за настанати, но непријавени штети	13.524.560	-	13.524.560	(3.477.747)	-	(3.477.747)
Останати технички резерви за неистечен ризик	-	-	-	-	-	-
Еквализациона резерва	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	143.275.591	-	143.275.591	118.899.040	-	118.899.040

Преносна премија

	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 01 јануари	97.214.221	(2.173.858)	95.040.363	97.401.179	(605.848)	96.795.331
Полисирана премија во тековна година	274.172.441	(17.987.812)	256.184.629	198.309.541	(12.240.575)	186.068.966
Заработената премија во тековната година	(211.653.816)	17.530.705	(194.123.111)	(198.496.499)	10.672.565	(187.823.934)
Состојба на 31 декември	159.732.846	(2.630.965)	157.101.881	97.214.221	(2.173.858)	95.040.363

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Бруто технички резерви (продолжува)

Настанатите, пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2017	2016
Автоодговорност	68.264.384	62.480.323
Каско	2.164.378	1.626.504
Имот	484.433	483.613
Незгода	1.362.691	1.186.006
Зелена карта	9.851.063	4.885.186
Здравствено патничко осигурување	372.677	986.003
Вкупно	82.499.626	71.647.635

Настанати, но непријавени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2017	2016
Автоодговорност	47.846.181	34.892.184
Каско	229.812	177.606
Имот	45.613	47.919
Незгода	2.902.623	1.747.084
Зелена карта	9.385.269	10.093.510
Здравствено патничко осигурување	81.916	105.643
Одговорност	284.551	187.459
Вкупно	60.775.965	47.251.405

Преносната премија по класи на осигурување е прикажана во следната табела:

	2017	2016
Автоодговорност	119.845.723	74.215.425
Зелена карта	21.695.863	14.551.347
Гранични полиси	292.767	177.611
Здравствено осигурување	788.613	506.354
ЦМР	175.905	146.252
Автоодговорност плус	-	33.604
Каско	5.928.273	1.716.176
Осигурување на имот	3.446.595	2.474.970
Одговорност	674.691	231.641
Осигурување на патници	-	277.988
Стока во транспорт	11.928	-
Лична незгода	6.872.488	2.882.853
Вкупно	159.732.846	97.214.221

Бруто еквализациона резерва

Еквализационата резерва претставува дополнителна резерва за штети по договори за осигурување. Еквализационата резерва се издвојува заради израмнување на нерамномерното настанување на штети, односно израмнување на каков било технички дефицит или натпросечен годишен коефициент на штети. Пресметката е направена врз основа на Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Со состојбата на 31 декември 2017 година бруто еквализациона резерва изнесува нула (2016: нула).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Бруто технички резерви (продолжува)

Според правилникот за МИНИМАЛНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ, за 2017 година се вкалкулирани и резерви за индиректни трошоци за обработка на штети.

Во текот на 2017 год. Друштвото има издвоено Резерви за неистечени ризици во износ од 9.571.432 МКД (2016: 0 МКД).

16. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

	2017	2016
Одложени даночни обврски	-	-
Тековни даночни обврски	212,221	105.202
	212,221	105.202

Тековните даночни обврски претставуваат главно недоспеани даноци за агентските провизии.

17. ОБВРСКИ

	2017	2016
Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	8.879.328	2.811.768
Останати обврски од непосредни работи	9.416.907	5.079.810
Обврски по основ на финансиски лизинг	1.249.949	-
Останати обврски	11.908.467	12.623.271
	31.454.651	20.514.849

Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување во износ од 8.879.328 денари (2016: 2.811.768 денари) се однесуваат на обврски кон реосигурителот Сиа Маи Реиншуранс Брокерс, Латвија во износ од 7.649.497 денари (2016: 2.811.768 денари) и кон основачот Институт за осигурување АД-ИНСИГ Тирана, Албанија во износ од 1.229.831 денари (2016: нема).

Останати обврски од непосредни работи на осигурување

	2017	2016
Обврски спрема Гарантен фонд по основ на исплатени штети од неосигурани и непознати моторни возила	619.900	1.159.042
Обврски по основ на учество во Гарантен Фонд	2.644.431	-
Обврски за судски трошоци по основ на регрес од НО	238.979	177.446
Обврски по основ на провизија на застапници во осигурувањето	938.439	1.561.219
Обврски по основ на провизија на осигурително брокерски друштва	2.368.240	817.383
Обврски по основ на провизија на останати субјекти	274.906	20.859
Обврски по основ на противпожарен придонес	1.020.142	397.632
Обврски по основ на останати законски пропишани давачки	1.311.870	944.729
Обврски спрема Гарантен фонд по основ на реализирани регресни побарувања од неосигурани и непознати моторни возила	-	1.500
Вкупно	9.416.907	5.079.810

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Обврски (продолжува)

Останати обврски

	2017	2016
Обврски спрема вработените	6.133.020	2.171.484
Обврски спрема добавувачи во земја	3.640.739	3.033.902
Обврски спрема добавувачи во странство	489.012	129.983
Останати краткорочни обврски спрема поврзани субјекти	-	5.487.697
Останати краткорочни обврски за вратени премии	-	7.882
Останати краткорочни обврски, други	1.645.697	1.792.323
Вкупно	11.908.468	12.623.271

Во текот на 2017 година, Друштвото изврши отпис на обврска спрема побрзани субјекти врз основа на Одлука од Управен Одбор од 24 април 2017 во вкупен износ од 5.487.697 денари односно 89.258,13 евра (Белешка 21).

18. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)

Година што завршува на 31 декември 2017

	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Бруто полисирана премија предадена во реосигурување	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување (Белешка 9)	Нето приходи од премија
-					
Автоодговорност	195.027.848	45.630.298	2.962.535	-	146.435.015
Автоодговорност ПЛУС	84.392	(33.605)	-	-	117.997
Гранични полиси	2.468.362	115.157	-	-	2.353.205
Зелен картон	47.642.365	7.144.516	7.282.898	-	33.214.951
Здравствено осигурување	5.990.837	282.258	-	-	5.708.579
Осигурување на имот	6.976.940	971.624	7.403.069	260.028	(1.137.725)
Каско осигурување	7.151.293	4.212.097	-	-	2.939.196
Лични незгоди	6.224.977	3.989.636	-	-	2.235.341
Осигурување на патници	918.876	(277.987)	-	-	1.196.863
ЦМР	393.204	29.652	-	-	363.552
Стока во транспорт	24.600	11.929	-	-	12.671
Одговорност	1.268.747	443.050	339.310	197.079	683.466
ВКУПНО	274.172.441	62.518.625	17.987.812	457.107	194.123.111

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Заработена премија (нето-приходи од премија) (продолжува)

Година што завршува на 31 декември 2016

	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Бруто полисирана премија предадена во реосигурување	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување (Белешка 9)	Нето приходи од премија
Автоодговорност	141.788.830	(391.235)	1.400.472	-	140.779.593
Автоодговорност ПЛУС	68.464	1.162	-	-	67.302
Гранични полиси	1.773.045	(13.147)	-	-	1.786.192
Зелен картон	34.109.410	898.556	4.227.952	-	28.982.902
Здравствено осигурување	4.443.333	(409.759)	-	-	4.853.092
Осигурување на имот	5.974.618	229.362	6.612.151	1.568.010	701.115
Каско осигурување	2.973.557	(317.865)	-	-	3.291.422
Лични незгоди	5.913.385	(192.957)	-	-	6.106.342
Осигурување на патници	511.921	(7.248)	-	-	519.169
ЦМР	295.758	12.358	-	-	283.400
Стока во транспорт	-	-	-	-	-
Одговорност	457.220	3.815	-	-	453.405
ВКУПНО	198.309.541	(186.958)	12.240.575	1.568.010	187.823.934

19. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА

	2017	2016
Приходи од камати		
Приходи од камати од дадени депозити	3.860.221	6.821.237
Приходи од камата од хартии од вредност	1.259.451	1.655.421
Приходи од вложени средства во Гарантен Фонд	233.187	321.425
	5.352.859	8.798.083
Позитивни курсни разлики		
Позитивни курсни разлики од дадени депозити	395.816	199.370
	395.816	199.370
Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	634.702	258.109
Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања	22.240	80.313
	6.405.617	9.335.875

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

20. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

	2017	2016
Приходи од Гарантен Фонд по основ на надомест за обработка на штети од неосигурани и непознати моторни возила	372.075	239.850
Приходи од Гарантен Фонд по основ на реализирани регресни побарувања (вонсудски и судски)	2.014.156	1.834.852
Приходи од друштвата за осигурување по основ на надомест за обработка на услужни исплатени штети	685.182	569.093
Останати приходи	77.393	199.365
ВКУПНО	3.148.806	2.843.160

21. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2017	2016
Приход од вратени средства за тековен судски спор	14.059.587	-
Приходи од отпис на обврска кон поврзана страна (Белешка 17)	5.506.682	-
Приходи по основ на казни и надоместоци	886.930	654.517
Останати приходи	1.952.930	1.043.154
ВКУПНО	22.406.129	1.697.671

Во текот на 2017 година, Друштвото евидентираше приход од отпис на обврска спрема побрзани субјекти врз основа на Одлука од Управен Одбор од 24 април 2017 во вкупен износ од 5.506.682 денари односно 89.258,13 евра (Белешка 17).

22. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)

	Бруто		Реосигурување		Нето	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Настанати, исплатени штети во тековната година	96.792.050	69.896.920	-	-	96.792.050	69.896.920
Промени во резервите за настанати, пријавени штети	10.851.991	4.563.199	-	-	10.851.991	4.563.199
Промени во резервите за настанати, но непријавени штети	13.524.560	(3.477.747)	-	-	13.524.560	(3.477.747)
Приходи од регресни побарувања	(2.319.610)	(2.627.481)	-	-	(2.319.610)	(2.627.481)
Настанати штети (нето трошоци за штети)	118.848.991	68.354.891	-	-	118.848.991	68.354.891

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година
Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Настанати штети (нетотрошоци за штети) (продолжува)

Следната табела ги прикажува трошоците за штети по класи на осигурување:

				2017	
	Бруто исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени	Настанати и непријавени	Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	Вкупно
Автоодговорност	75.153.553	5.712.241	12.953.997	2.319.610	91.500.181
Гранични полиси	97.274	-	-	-	97.274
Зелен картон	11.362.448	4.965.877	(708.241)	-	15.620.084
Здравствено осигурување	1.397.366	(613.325)	(23.727)	-	760.314
Осигурување на имот	1.308.888	820	(2.306)	-	1.307.402
Каско осигурување	4.172.921	537.874	52.206	-	4.763.001
Лични незгоди	3.299.600	176.685	1.155.539	-	4.631.824
Одговорност	-	71.819	97.092	-	168.911
Вкупно	96.792.050	10.851.991	13.524.560	2.319.610	118.848.991

				2016	
	Бруто исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени	Настанати и непријавени	Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	Вкупно
Автоодговорност	56.126.612	4.386.733	(2.415.174)	2.627.481	55.470.690
Гранични полиси	260.330	-	-	-	260.330
Зелен картон	7.992.763	(1.073.422)	(698.654)	-	6.220.687
Здравствено осигурување	993.860	868.392	(13.794)	-	1.848.458
Осигурување на имот	632.934	283.578	(4.834)	-	911.678
Каско осигурување	1.343.664	383.738	(67.216)	-	1.660.186
Лични незгоди	2.546.757	(285.820)	(284.521)	-	1.976.416
Одговорност	-	-	6.446	-	6.446
Вкупно	69.896.920	4.563.199	(3.477.747)	2.627.481	68.354.891

23. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Трошоци за стекнување

	2017	2016
Провизија	37.166.845	16.897.030
Плати за вработени-продажба	40.803.410	33.862.903
Трошоци за маркетинг	26.650.440	3.706.123
Трошоци за печатење полиси	647.810	1.376.387
Промена во одложени трошоци за стекнување	(26.446.695)	(1.520.795)
	78.821.810	54.321.648

Во трошоци за маркетинг во вкупен износ од 26.650.440 денари вклучени се трошоци за маркетинг-ребрендирање во вкупен износ од 15.374.375 денари исплатени на Еуросиг Тирана.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Нето трошоци за спроведување на осигурувањето (продолжува)

Во продолжение е прикажана промената во одложените трошоци за стекнување за годините кои завршуваат на 31 декември 2017 и 2016 година:

	2017	2016
На 1 јануари	27.093.283	25.572.488
Промена на одложени трошоци за стекнување на полиси за осигурување	26.446.695	1.520.795
На 31 декември (Белешка 13)	53.539.978	27.093.283

Административни трошоци

	2017	2016
Трошоци за вработените		
- плати за администрација и проценка и ликвидација	30.403.044	24.250.473
- останати трошоци за вработени	1.645.556	2.484.980
Трошоци за наемнини	12.129.201	10.607.306
Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување	4.598.573	2.852.886
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност	2.639.263	1.094.535
Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги (ПТТ)	1.606.445	1.743.782
Трошоци за даноци и придонеси - такси	557.661	426.313
Трошоци за ел.енергија и комунални услуги	1.588.176	1.604.524
Трошоци за потрошено гориво	1.194.923	1.249.530
Амортизација на материјални и нематеријални средства	3.100.101	2.015.856
Трошоци за банкарски услуги	746.763	673.396
Трошоци за ревизија	672.529	803.709
Трошоци за останати услуги, адвокатски трошоци и техничка консултација	4.246.754	1.104.437
Трошоци за преводи и нотеризации	633.890	328.665
Трошоци за услуги за одржување на мрежата и ИТ	886.023	978.881
Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци	294.433	456.928
Трошоци за репрезентација	508.247	487.145
Трошоци за услуги за одржување на објекти	237.838	298.981
Трошоци за квалификации (обука)	86.215	277.801
Трошоци за претплата на весници и списанија	41.100	26.380
Трошоци за резервирања за пензиски планови	186.008	607.658
Трошоци за канцелариски и потрошен материјали	456.923	535.479
Трошоци за материјали, поправка и одржување	25.319	2.531.981
Останати трошоци	11.651.119	5.537.815
	80.136.104	62.979.441

Трошоци за вработените

Трошоците за плата во Друштвото се евидентираат поделено, односно делот од платите во продажба се дел од трошоците за стекнување, додека платите за вработените во администрацијата и во процена и ликвидација на штети се прикажуваат како административни трошоци.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година
Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Нето трошоци за спроведување на осигурувањето (продолжува)

Обврските по основ на нето плати и придонеси на Друштвото се прикажани во вкупен износ.

	2017	2016
Нето плати	47.642.964	38.976.696
Придонеси	23.563.490	19.136.680
	71.206.454	58.113.376

24. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

	2017	2016
Трошоци за исплата на штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила	6.999.056	5.323.636
Трошоци по основ на противпожарен придонес	4.659.177	3.252.239
Премија предадена во реосигурување по основ на неосигурани и непознати моторни возила	172.110	183.125
Трошоци по основ на останати законски давачки	2.372.931	1.718.899
Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган	1.576.561	1.551.856
Трошоци по основ на финансирање на Националното биро за осигурување	1.862.415	1.688.364
Судски трошоци по основ регрес на НО	709.086	586.143
Вкупно	18.351.336	14.304.262

25. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА

	2017	2016
Дополнителна исправка на побарувањата по основ на премија (Белешка 10)	3.419.288	14.760.484
(Ослободување на исправка) на побарувања по основ на премија (Белешка 10)	(8.075.088)	(2.222.074)
	(4.655.800)	12.538.410

26. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА

	2017	2016
Платени казни и надоместоци за штетите	92.351	45.707
Платени казни и надоместоци по друга основа	185.151	75.290
Загуби поради обезвреднување на останатите побарувања, освен побарувања по основ на премија за осигурување (Белешка 10)	(25.630)	3.721.892
Останати, вонредни расходи и расходи од прет.год.	1.757.485	863.360
Расходи од неотпишана вредност на основите средства	3.536	5.717
	2.012.893	4.711.967

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

27. ДАНОЧЕН РАСХОД

	2017	2016
Тековен даночен трошок (данок на добивка)	-	-
Одложен данок на добивка	-	-
	-	-

Во продолжение е усогласувањето на вкупниот даночен расход со билансот на успех за годините што завршуваат на 31 декември 2017 и 2016 година:

	2017	2016
(Загуба)/Добивка пред оданочување	(68.320.191)	(15.973.745)
Неодбитни трошоци за даночни цели	6.326.781	4.943.174
Даночна основица	(61.993.410)	(11.030.571)
Пресметан данок на добивка	-	-
Ефективна даночна стапка	-	-

28. ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Основната заработка (загуба) по акција е пресметана така што нето добивката/загубата за годината која припаѓа на обичните акционери се дели со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината:

	2017	2016
Заработка/(загуба) која припаѓа на акционерите	(68.320.191)	(15.973.745)
Намалено за: дивиденди за приоритетните акции	-	-
Нето добивка/(загуба) која припаѓа на имателите на обични акции	(68.320.191)	(15.973.745)
Пондериран просечен број на обични акции	3.000	3.000
Основна заработка/загуба по акција (Денари по акција)	(22.773)	(5.325)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

29. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Со состојбата на 31 декември 2017 и 2016 година трансакциите со поврзани лица во текот на 2017 и 2016 година биле како што следи:

2017	Матично друштво	Ентитети кои имаат заедничка контрола или значително влијание врз друштвото	Клучен раководен кадар	Вкупно
Вкупно средства	6.393.299	133.525	-	6.526.824
Побарувања	6.393.299	133.525	-	6.526.824
-Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	6.393.299	133.525	-	6.526.824
Вложувања	-	-	-	-
-Дадени депозити	-	-	-	-
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно обврски	1.229.831	-	-	1.229.831
Обврски	1.229.831	-	-	1.229.831
-Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	1.229.831	-	-	1.229.831
-Останати обврски	-	-	-	-
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно приходи	19.767	13.529	-	33.296
Краткорочни користи за клучен раководен кадар	-	-	11.332.278	11.332.278
Вкупно расходи	7.143.041	15.374.375	11.332.278	33.849.694

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Трансакции со поврзани лица (продолжува)

2016	Матично друштво	Ентитети кои имаат заедничка контрола или значително влијание врз друштвото	Клучен раководен кадар	Вкупно
Вкупно средства	6.316.751	-	-	6.316.751
Побарувања	6.316.751	-	-	6.316.751
-Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	6.316.751	-	-	6.316.751
Вложувања	-	-	-	-
-Дадени депозити	-	-	-	-
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно обврски	5.487.697	-	-	5.487.697
Обврски	5.487.697	-	-	5.487.697
-Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување		-	-	-
-Останати обврски	5.487.697	-	-	5.487.697
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно приходи	12.297	-	-	12.297
Краткорочни користи за клучен раководен кадар	-	-	8.030.359	8.030.359
Вкупно расходи	5.044.141	-	8.030.359	13.074.500

30. ТРАНСАКЦИИ СО НАЦИОНАЛНО БИРО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

	2017	2016
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	11.230.494	8.586.063
Побарувања од Национално Биро за Осигурување	668.447	1.210.296
Обврски кон Национално Биро за Осигурување	3.523.066	1.137.988
Приходи од вложувања	233.187	321.424
Приходи за обработка на штети	372.075	239.850
Приходи од реализирани регресни побарувања	2.014.156	1.834.852
Трошоци	7.708.142	5.909.779

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

31. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и редовно ги следи значајните судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. Со оглед на неможност прецизно да се предвиди, односно утврди крајниот исход од сите нерешени или потенцијални судски спорови, раководството верува дека крајниот ефект од овие спорови нема да има материјално влијание во резултатите на Друштвото.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според оценките на раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Пензиски планови

Друштвото нема дефинирано планови за надомести при пензионирање или опции за надоместување базирани на акции со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година. Раководството смета дека сегашната вредност на идните обврски кон вработените во врска со надоместите при пензионирање и јубилејни награди не е од материјално значење за финансиските извештаи со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година.

32. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2017 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за супервизија на осигурување како и средствата кои ги покриваат техничките резерви, освен за наведените исклучоци:

- Со состојба на 31 декември 2017 година, капиталот на Друштвото според пресметката на капиталот (образец КС) изнесува 149.115.162 денари, односно 2.425.003 евра сметано по важечкиот курс на еврото на 31 декември 2017 година и не го исполнува законски пропишаниот минимум од 3.000.000 евра во однос на гарантниот фонд, како што е пропишано во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето;

- Согласно член 86 од Законот за супервизија на осигурувањето, Друштвото е должно да вложува средства во висина еднаква на вредноста на техничките резерви. Со состојба на 31 декември 2017 година, вложените средства за покривање на техничките резерви се помали од вредноста на техничките резерви за 53.183.496 денари;

- Со состојба на 31 декември 2017 година, Друштвото вложило 76% од средствата од капитал во недвижности, што не е во согласност со член 73 став (2), точка 1) од Закон за супервизија на осигурување, кој бара Друштвото за осигурување да вложува најмногу до 60% од капиталот во недвижности, како и капитално вложувања во други друштва за осигурување, финансиски изнституции и други правни лица.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Во текот на 2017 година од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување до Друштвото ги достави следниве записници од спроведените теренски и вонтеренски супервизии и тоа: Записник од спроведена теренска супервизија УП1-08-1-504 од 03 јануари 2017 година, Записник од спроведена вонтеренска супервизија УП1-08-2-313 од 4 декември 2017 година, Записник од спроведена теренска супервизија УП1-08-1-63 од 13 февруари 2018 година и Записник од спроведена вонтеренска супервизија УП1-08-2-66 од 13 февруари 2018 година.

Во текот на 2017 година од страна на Претседателот на Совети на експерти на Друштвото му беа доставени Наредби за отстранување на незаконитостите утврдени од спроведените теренски и вонтеренски супервизии и тоа Наредба УП1-08-1-46 од 20 јуни 2017 година, Наредба УП1-08-2-49 од 31 јануари 2018 година, Наредба УП1-08-1-63 од 02 мај 2018 година и Наредба бр. УП1-08-2-66 од 02 мај 2018 година.

33. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето со ризикот од осигурување е клучен за работењето на Друштвото. Целта е да се одберат средства чии рокови и износи на доспевање ќе бидат усогласени со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по договорите за осигурување.

Осигурителната активност на Друштвото претставува покривање на штети на лица или правни субјекти – осигуреници на Друштвото, што произлегуваат од осигурени настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и обемот на штетите што произлегуваат од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити на суми на осигурување, процедури за одобрување при прием на ризици во осигурување, ценовни тарифи, процедури за пријава, процена и решавање на штети и централизирано управување со реосигурувањето.

Политика на превземање ризик

Политиката на Друштвото при склучување договори за осигурување е постигнување дисперзија на ризикот, со што би се обезбедило избалансирано портфолио кое се базира на широко портфолио со исти или слични ризици во текот на повеќегодишен период, со што се изедначува резултатот, односно се ублажува променливоста на истиот.

Политиката на Друштвото за склучување на договори за осигурување е презентирана во годишниот план за работа, во кој се утврдени класите за осигурување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да превзема ризици. Сите договори за осигурување се по природа годишни и Друштвото има право да одбие обнова или продолжување на истите, а воедно има право на промена на условите на договорот при негово продолжување.

Политика на реосигурување

Друштвото реосигурува дел од договорите за осигурување со цел контрола на изложеноста кон штетни настани и со цел заштита на изворите на капитал.

Друштвото склучува комбинација од пропорционални и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста на ризикот од осигурување. Иста така, Друштвото обезбедува и факултативно реосигурување за одредени специфични осигурени ризици. Факултативните договори претходно се одобруваат и трошоците по истите се следат на редовна основа.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурувачите и периодично ги проверува договорите за реосигурување. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучување на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на Програмата за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со неповрзани реосигурувачи со цел контрола на изложеноста од загуби како резултат на настанување на еден штетен настан.

Усогласеност на средствата и обврските

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се оние кои на Друштвото му служат за покривање на идни обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување и можните загуби во однос на оние ризици за кои Друштвото е должно да издвои средства за техничките резерви.

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето.

Во табелата во продолжение е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

	2017	2016
Средства		
Парични средства	2.645.676	3.223.594
Депозити во банки*	144.169.210	129.166.360
Државни записи	52.203.911	73.141.870
Друг вид на вложување (до 10% од резерви на преносна премија)	-	-
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	48.175.179	10.418.238
	247.193.976	215.950.062
Обврски (нето технички резерви)		
Резерви за преносни премии нето од делот на реосигурители	157.101.881	95.040.363
Резерви за штети нето од делот на реосигурители	143.275.591	118.899.040
Бруто еквализациона резерва	-	-
	300.377.473	213.939.403
Усогласеност на средства и обврски	(53.183.496)	2.010.659

* Депозитите кај банки во износ од 144.169.210 денари (2016: 129.166.360 денари) презентирани во делот на средствата што ги покриваат техничките резерви, претставуваат дел од вкупните депозити кај банки кои со состојба на 31 декември 2017 година изнесуваат 144.221.840 денари (2016: 278.010.025 денари).

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се пресметани согласно Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозитите на осигурителното друштво во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Исто така вложувањата во обврзници и/или други хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Понатаму, износот на пари и парични еквиваленти не смее да надминува 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, а износот на удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во Република Македонија не смее да надминува 20%.

На 31 декември 2017 година паричните средства на друштвото изнесуваат 1,1% (2016:1,5%), депозитите во банки изнесуваат 58,3% (2016: 59,8%), државните записи изнесуваат 21,1% (2016: 33,9%), уделите и акциите на инвестициони фондови регистрирани во Република Македонија изнесуваат 19,5% (2016: 4,8%), друг вид на вложувања (до 10% од резервите на преносна премија) со состојба на 31 декември 2017 нема (2016: нема), од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото на 31 декември 2017 година е усогласено со лимитот за дозволени вложувања во депозити во банки.

Исто така, согласно регулативата, вкупните депозити на едно осигурително друштво во една банка не смеат да надминат 25% од средствата кои ги покриваат техничките резерви на Друштвото. На 31 декември 2017 година, Друштвото е усогласено со пропишаните коефициенти (на 31 декември 2016 година, Друштвото било усогласено).

Осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)

Карактеристики

Во рамките на овој вид на осигурување се регулираат односите помеѓу осигурувачот и осигуреникот во случај на смрт од последици на несреќен случај, траен инвалидитет (инвалидитет) од последици на несреќен случај, повремена неспособност за работа (дневен надомест) и влошено здравје кое бара лекарска помош (трошоци за лекување).

Управување со ризикот

Основните ризици во оваа класа на осигурување се поврзани со дејноста на потенцијалните осигуреници, возраста, полот. Најголемиот ризик произлегува од самата природа на оваа класа на осигурување која што е непредвидлива и се случува неочекувано.

Настанот што предизвикува штета најчесто се случува ненадејно при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата може да биде пријавена со одложен рок, а нејзиното решавање ќе биде завршено по завршувањето на лекувањето и комплетирање на документацијата. Соодветно, осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) се класифицира како долгорочно поради одложување на временските рокови.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за настанување на осигуран настан. Истиот може да биде од материјална или нематеријална природа. Периодот на решавање на материјалните штети е пократок во однос на периодот на решавање на нематеријалните штети поради самата природа на овој тип на штети.

Најголем дел од договорите за осигурување кај кои што е настаната материјална штета од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така што крајниот исход е помалку неизвесен. Кај нематеријалните штети времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на решавање на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието и условите на полисата.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик кај нематеријалните штети кои произлегуваат од договорите за осигурување од одговорност е трендот на судовите да одредуваат високо ниво на надомест што значајно варира помеѓу предмети и различни судови.

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на неговиот имот.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде решена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди).

Ризикот од овие осигурувања е Друштвото да го потцени ризикот кој го осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и карактеристиките на имотот. За осигурувањето на имот на физички лица се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и поризични.

Друштвото го реосигурува ризикот од штета е над утврдениот износ на самопридржај на Друштвото.

Каско осигурување на моторни возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан.

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребен пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на штети, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Туристичка помош

Карактеристики

Друштвото врз основа на договорот за осигурување, а во зависност од видот на осигурителното покритие, обезбедува услуги наведени во полисата, кои произлегуваат од осигурените случаи што ќе настанат во странство и се поврзани со патувањето во странство, и тоа здравствена помош и осигурување, помош при патување и осигурување, осигурување од незгода, осигурување на багаж, деловна помош и осигурување, отказ на патување, дополнително осигурување за ски пакет (со доплата на премија), дополнително осигурување од спортска незгода (со доплата на премија).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Управување со ризикот

Зачестеноста на овие штети директно е поврзано со патувањата на осигурените лица, а бројот на пријавени штети е поголем во летните месеци.

Настанот што предизвикува штета како причина за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде пријавена и може да биде решена без одлагање. Соодветно патничкото осигурување се класифицира како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Развој на штети

Run off анализа засебно за резервата за настанати и пријавени штети и резервата за настанати непријавени штети, како и на кумулативна основа, се прави во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви, кој стапи на сила на 01 јануари 2012 година.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниту една група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

Овие ризици се управуваат и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се – реосигурување на вишок на лимит за следните класи на осигурување: имот и одговорност кон трети лица како и целосно реосигурување за поединечни класи на осигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања во должнички хартии од вредност.

Обврските од договорите за осигурување се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти кои во најголем дел се со фиксна камата (државни записи).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно чувствителни на пазарните каматни стапки бидејќи се некаматносни.

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Каматен ризик (продолжува)

На 31 Декември 2017 година

	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно- носни
			до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 5 години	над 5 години	
Средства								
Должнички хартии од вредност чувани до доспевање	52.203.911	-	-	21.603.670	30.600.241	-	-	-
Акции и удели во инвестициски фондови	48.175.179	-	-	-	-	-	-	48.175.179
Орочени депозити	144.169.210	144.169.210	-	-	-	-	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	11.230.494	11.230.494	-	-	-	-	-	-
Средства од реосигурување	2.630.965	-	-	-	-	-	-	2.630.965
Побарувања	44.328.078	-	-	-	-	-	-	44.328.078
Парични средства и парични еквиваленти	2.645.676	2.324.796	-	-	-	-	-	320.880
Обврски								
Обврски	(31.454.651)	-	-	-	-	-	-	(31.454.651)
	273.928.862	157.724.500	-	21.603.670	30.600.241	-	-	64.000.451

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)**Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)****Каматен ризик (продолжува)**

На 31 Декември 2016 година

	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно- носни
			до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 5 години	над 5 години	
Средства								
Должнички хартии од вредност чувани до доспевање	73.141.870	-	-	36.595.789	36.546.081	-	-	-
Акции и удели во инвестициски фондови	10.418.238	-	-	-	-	-	-	10.418.238
Орочени депозити	278.010.025	278.010.025	-	-	-	-	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	8.586.063	8.586.063	-	-	-	-	-	-
Средства од реосигурување	2.173.858	-	-	-	-	-	-	2.173.858
Побарувања	45.131.923	-	-	-	-	-	-	45.131.923
Парични средства и парични еквиваленти	3.223.594	2.596.170	-	-	-	-	-	627.424
Обврски								
Обврски	(20.514.849)	-	-	-	-	-	-	(20.514.849)
	400.170.722	289.192.258	-	36.595.789	36.546.081	-	-	37.836.594

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на билансот на состојба. Со состојба на 31 декември 2017 година, доколку каматните стапки се 1000 основни поени повисоки/пониски, а останатите променливи се константни, добивката пред оданочување на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2017 година ќе биде намалена/зголемена за приближно 1.577.245 денари (2016: 2.891.923 денари).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, што претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така што концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон кредитен ризик е контролирана. Анализата на старосната структура на доспеаните побарувања од купувачите за неплатени премии е дадена Белешка 10.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се надоместат.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Валутен ризик

Друштвото е изложено на ризик во однос на ефектите на движењата на нивото на девизните курсеви кои се одразува врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Друштвото не користи финансиски инструменти за заштита од ризикот бидејќи ваквиот вид на инструменти не се во вообичаена употреба во Република Македонија.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

31 декември 2017	МКД	ЕУР	УСД	ЦХФ	Вкупно
Вкупно средства	392.775.406	26.946.624	78.223	-	419.800.253
Вложувања	351.748.324	18.447.210	-	-	370.195.534
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	2.630.965	-	-	-	2.630.965
Побарувања	35.832.544	8.417.311	78.223	-	44.328.078
Парични средства и парични еквиваленти	2.563.573	82.103	-	-	2.645.676
Вкупно обврски	23.323.651	8.879.328	-	-	32.202.979
Бруто технички резерви	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-
Останати резерви	748.328	-	-	-	748.328
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	22.575.323	8.879.328	-	-	31.454.651
Разлика - неусогласена валутна структура	369.451.755	18.067.296	78.223	-	387.579.274

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Валутен ризик (продолжува)

31 декември 2016	МКД	ЕУР	УСД	ЦХФ	Вкупно
Вкупно средства	304.195.610	116.417.401	72.560	-	420.685.571
Вложувања	262.318.171	107.838.025	-	-	370.156.196
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	2.173.858	-	-	-	2.173.858
Побарувања	36.825.453	8.233.910	72.560	-	45.131.923
Парични средства и парични еквиваленти	2.878.128	345.466	-	-	3.223.594
Вкупно обврски	12.693.059	8.429.448	-	-	21.122.507
Бруто технички резерви	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	607.658	-	-	-	607.658
Останати резерви	-	-	-	-	-
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	12.085.401	8.429.448	-	-	20.514.849
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена валутна структура	291.502.551	107.987.953	72.560	-	399.563.064

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Ризик на ликвидност

Најголем ризик на ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните потреби од расположливи парични средства за исплата на обврските за штети од договорите за осигурување.

Друштвото поседува/одржува високо ниво на средства во секој момент, за исплата на доспеаните обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што допеваат.

Анализата на доспеаноста на средствата и според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена доспеаност е како што следи (во денари):

31 декември 2017	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	над 10 години	Вкупно
Вкупно средства	305.436.143	-	-	-	114.364.110	419.800.253
Вложувања	255.831.424	-	-	-	114.364.110	370.195.534
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	2.630.965	-	-	-	-	2.630.965
Побарувања	44.328.078	-	-	-	-	44.328.078
Парични средства и парични еквиваленти	2.645.676	-	-	-	-	2.645.676
Вкупно обврски	335.211.416	-	-	-	-	335.211.416
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	303.008.437	-	-	-	-	303.008.437
Останати резерви	748.328	-	-	-	-	748.328
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	31.454.651	-	-	-	-	31.454.651
Разлика - неусогласена рочна структура	(29.775.273)	-	-	-	114.364.110	84.588.837

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Ризик на ликвидност (продолжува)

31 декември 2016	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	над 10 години	Вкупно
Вкупно средства	420.685.571	-	-	-	-	420.685.571
Вложувања	370.156.196	-	-	-	-	370.156.196
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	2.173.858	-	-	-	-	2.173.858
Побарувања	45.131.923	-	-	-	-	45.131.923
Парични средства и парични еквиваленти	3.223.594	-	-	-	-	3.223.594
Вкупно обврски	21.122.507	-	-	-	-	21.122.507
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	607.658	-	-	-	-	607.658
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	20.514.849	-	-	-	-	20.514.849
Разлика - неусогласена рочна структура	399.563.064	-	-	-	-	399.563.064

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Управување со капиталот

Агенцијата за супервизија на осигурувањето е главен регулатор кој ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина. Друштвото е под директна супервизија од страна на регулаторот.

Капитал на Друштвото

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Резерви на друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување,
- Пренесена нераспределена добивка,
- Нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и останати придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврдено од овластен ревизор.

Следните ставки претставуваат одбитни ставки при пресметка на основниот капитал на Друштвото за осигурување:

- Сопствени акции, доколку ги поседува Друштвото за осигурување,
- Долгорочни нематеријални средства,
- Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку една третина од остварената добивка искажана во годишната сметка, ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години, се додека резервите на сигурност на Друштвото не достигнат најмалку 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото за осигурување се земаат во предвид следниве ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на Друштвото, дополнителниот капитал се зема во износ не повеќе од 50% од основниот капитал.

При пресметка на капиталот на Друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал ќе се намали за следниве ставки:

- Вложувања на Друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои Друштвото има удел од повеќе од 10%, како и други вложувања во тие субјекти, кои се вклучени во пресметката на капиталот на тие субјекти,

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Капитал на Друштвото (продолжува)

- Вложувања на Друштво во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени погоре, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени погоре.

Гарантен фонд на Друштвото

Според барањата на Законот за супервизија на осигурувањето Гарантниот фонд не смее да биде понизок од една третина од потребното ниво на маргина на солвентност на Друштвото. Исто така, гарантниот фонд не смее да биде понизок од 3.000.000 евра доколку Друштвото врши работи на осигурување во сите класи на осигурување во групата на неживотно осигурување. Со состојба на 31 декември 2017 Друштвото не е во согласност со овие законски барања и е под минимумот од 3.000.000 евра.

Потребна маргина на солвентност

Капиталот на друштвото за осигурување кое врши работи на неживотно осигурување и/или реосигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност на друштвото за осигурување кое се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот – стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат.

Маргината на солвентност за годината што завршува на 31 декември 2017 изнесува 49.351.039 денари (2016: 35.695.717 денари).

Политика на Раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за да ги одржи довербата на инвеститорите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Раководството на Друштвото го следи повратот на капиталот, дефинирано како добивка од редовно работење. Друштвото исто така го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и сигурноста обезбедено од цврстата позиција на капиталот.

Друштвото не е изложено на надворешни влијанија врз промените на капиталот. Во текот на годината немаше материјално значајни промени во пристапот на Друштвото за управување со капиталот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2017 година и 31 декември 2016 година се презентирани во табелата подолу.

31 декември 2017	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриен.
Тековна позиција на капиталот	(68.320.191)	150.421.992	49.351.039	304,80%	
Принос од вложувања (+10%)	(67.679.629)	151.062.554	49.351.039	306,10%	
Принос од вложувања (-10%)	(68.960.753)	149.781.430	49.351.039	303,50%	1,30%
10% намалување на настанати штети	(56.435.292)	162.306.891	49.351.039	328,88%	-1,30%
10% зголемување на настанати штети	(80.205.090)	138.537.093	49.351.039	270,72%	24,08%
5% намалување на админ трошоци и провизија за осигурување	(60.372.295)	158.369.888	49.351.039	390,90%	-24,08%
5% зголемување на админ трошоци и провизија за осигурување	(76.268.087)	142.474.096	49.351.039	288,70%	16,10%
31 декември 2016	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриен.
Тековна позиција на капиталот	(15.973.745)	218.742.183	35.695.717	612,80%	
Принос од вложувања (+10%)	(15.040.158)	219.675.770	35.695.717	615,41%	2,61%
Принос од вложувања (-10%)	(16.907.332)	217.808.596	35.695.717	610,18%	-2,62%
10% намалување на настанати штети	(9.138.256)	225.577.672	35.695.717	631,95%	19,15%
10% зголемување на настанати штети	(22.809.234)	211.906.694	35.695.717	593,65%	-19,15%
5% намалување на админ трошоци и провизија за осигурување	(10.108.691)	224.607.237	35.695.717	629,23%	16,43%
5% зголемување на админ трошоци и провизија за осигурување	(21.838.799)	212.877.129	35.695.717	596,37%	-16,43%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото.

Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така што не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли, Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

Објективна вредност

Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во билансот на состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската позиција се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи:

2017 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	48.175.179	-	-	48.175.179
2016 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	10.418.238	-	-	10.418.238

Финансиските вложувања расположливи за продажба се состојат од вложувања во удели во инвестициски фондови. Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена на датумот на известување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година
Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)
Објективна вредност (продолжува)

Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	2017		2016	
	Вкупна евидентирана вредност	Вкупна објективна вредност	Вкупна евидентирана вредност	Вкупна објективна вредност
Средства				
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	52.203.911	52.203.911	73.141.870	73.141.870
Орочени депозити	144.221.840	144.221.840	278.010.025	278.010.025
Вложувања во зеднички контролирани ентитети	11.230.494	11.230.494	8.586.063	8.586.063
Средства од реосигурување	2.630.965	2.630.965	2.173.858	2.173.858
Побарување од осигуреници останати побарувања од непосредни работи	44.328.078	44.328.078	45.131.923	45.131.923
Парични средства и парични еквиваленти	2.645.676	2.645.676	3.223.594	3.223.594
	257.260.964	257.260.964	410.267.333	410.267.333
Обврски				
Обврски	(31.454.651)	(31.454.651)	(20.514.849)	(20.514.849)
	(31.454.651)	(31.454.651)	(20.514.849)	(20.514.849)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година
Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)
Објективна вредност (продолжува)

Финансиски инструменти по категории

	Кредити и побарувања	Чувани до доспевање	Средства по обј. вре. преку добивки и загуби	Вкупно
31 декември 2017				
Средства според Извештајот за финансиска состојба				
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	-	52.203.911	-	52.203.911
Акции и удели во инвестициски фондови			48.175.179	48.175.179
Орочени депозити	144.221.840	-	-	144.221.840
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	11.230.494	-	-	11.230.494
Средства од реосигурување	2.630.965	-	-	2.630.965
Побарувања	44.328.078	-	-	44.328.078
Парични средства и еквиваленти	2.645.676	-	-	2.645.676
	205.057.053	52.203.911	48.175.179	305.436.143

	Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиска состојба			
Обврски	-	31.454.651	31.454.651
	-	31.454.651	31.454.651

	Кредити и побарувања	Чувани до доспевање	Средства по обј. вре. преку добивки и загуби	Вкупно
31 декември 2016				
Средства според Извештајот за финансиска состојба				
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	-	73.141.870	-	73.141.870
Акции и удели во инвестициски фондови			10.418.238	10.418.238
Орочени депозити	278.010.025	-	-	278.010.025
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	8.586.063	-	-	8.586.063
Средства од реосигурување	2.173.858	-	-	2.173.858
Побарувања	45.131.923	-	-	45.131.923
Парични средства и еквиваленти	3.223.594	-	-	3.223.594
	337.125.463	73.141.870	10.418.238	420.685.571

	Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиска состојба			
Обврски	-	20.514.849	20.514.849
	-	20.514.849	20.514.849

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

34. Настани по датумот на известување

На 02 мај 2018 година, Агенцијата за супервизија на осигурување до Друштвото достави Наредба бр. УП1-08-1-63 за отстранување на незаконитостите утврдени во Записникот од спроведената теренска супервизија на Друштвото бр. УП1-08-1-63 од 13 февруари 2018 година. Согласно Наредбата Друштвото е должно да ги почитува одредбите од член 102 од Закон за супервизија на осигурување. Понатаму, во однос на неусогласеноста на Друштвото со член 4 став (3) од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви, точката 1.3 алинеа 3 од Прилогот кон Правилникот за минималните содржини за пресметка на техничките резерви, се задолжува Друштвото во рок од 8 дена од денот на прием на Наредбата, да направи проценка на дополнителната резерва за неистечени ризици со состојба на 31 декември 2017 година и истата да ја признае во финансиските извештаи со состојба на 31 декември 2017 година.

На 02 мај 2018 година, Агенцијата за супервизија на осигурување до Друштвото достави Наредба бр. УП1-08-2-66 за отстранување на незаконитостите утврдени во Записникот од спроведената вонтеренска супервизија на Друштвото бр. УП1-08-2-66 од 13 февруари 2018 година согласно која Друштвото е должно да се усогласи со барањата од членот 77 од Законот за супервизија на осигурување, односно да обезбеди капиталот на Друштвото да биде во висина на Гарантниот фонд, и најдоцна до 31 мај 2018 година, до Агенцијата за супервизија на осигурување, да достави Извештај за отстранување на незаконитостите.

Собранието на акционери на седницата одржана на 15 мај 2018 година донесе одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото преку издавање на нови акции од четврта емисија по пат на приватна понуда. Друштвото ќе изврши зголемување на основната главнина со издавање на нов 865 обични акции од четврта емисија по пат на приватна понуда во висина од 865,000 евра по среден курс на НБРМ, објавен на денот пред донесување на одлуката за зголемување на основната главнина со влогови.

На 16 мај 2018 година, Друштвото поднесе барање до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за одобрување на издавање на нови акции од четврта емисија преку приватна понуда на хартии од вредност.


По 31 декември 2017 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, освен горенаведените, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи се разгледани и одобрени од Управниот Одбор на Друштвото на 8 мај 2018 година.

Потпишани во име на Друштвото од:



Г-дин Бурим Мифтари
Директор на Финансии



Г-дин Заим Бардхи
Генерален директор
Претседател на Управен одбор